

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горан Илијоски од Скопје УП2 09-140/21 од 11 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-188 од 20 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-188 од 20 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Горан Илијоски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-140/21 од 11 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-188 од 20 мај 2021 година на КЕЦ Прилеп, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, нема ДУП за тоа подрачје и нема НН мрежа во близина. Жалителот поседува Решение за запишување во Единствениот регистар за земјоделски стопанства издадено од МЗШВ.

На седницата од 24 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-140/21 од 11 јуни 2021 година со прилог:
 - Решение за запишување во Единствениот регистар за земјоделски стопанства издадено од МЗШВ, Подрачна Единица Прилеп
 - РОБСП 11-188 од 20 мај 2021 година
 - Изјава за согласност за приклучок од сопственик на КП бр. 3879, КО Бегова Ливада
 - БСП-1 образец од 12 мај 2021 година

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица. По достава на бараната скица, на 7 јули 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше при што се заклучи Електродистрибуција да достави примерок од приговорот и подетални технички податоци за мрежата.

На 30 јули 2021 година Електродистрибуција достави:

- ГИС скици (две)
- Приговор од 31 мај 2021 година

при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–140/21
19 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi